

**АНАЛИЗА НА СИТЕ СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ, ИЗВЕСТУВАЊА И УПАТЕНИ УКАЖУВАЊА
ОД СТРАНА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ ПРОТИВ
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ И НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШУВАЊА ОД СТРАНА НА
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година**

I. ПРАВНА РАМКА

Една од надлежностите кои Советот за радиодифузија на РМ ги има согласно член 37, став 1, точка 8 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/2011 и 13/2012), е преземање мерки пропишани со Закон против радиодифузерите што не ги извршуваат своите обврски утврдени со Закон, дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти на Советот за радиодифузија на РМ.

Имено, кога при вршење на работите од својата надлежност Советот ќе констатира непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и прописите донесени врз основа на истиот Закон, како и непочитување на условите утврдени со дозволата за вршење на радиодифузна дејност, согласно член 38 од Законот за радиодифузната дејност на радиодифузерите им ги изрекува следните мерки:

- Писмена опомена - мерката писмена опомена Советот ја изрекува во случај на било која повреда на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и прописите донесени врз основа на истиот Закон, како и за непочитување на условите утврдени со дозволата за вршење на радиодифузна дејност;
- Писмена опомена со барање за објавување - оваа мерка Советот ја изрекува во случај кога радиодифузерот и покрај писмената опомена продолжува со вршење на истата повреда за која му е изречена писмената опомена
- Времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена - мерката временна забрана за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена Советот ја изрекува во случај на повреда на одредбите од глава VI и VII од Законот за радиодифузната дејност, и
- Времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од најмногу три месеци – оваа мерка Советот ја изрекува во случај кога радиодифузерот и покрај времената забрана за рекламирање и телешопинг, продолжува со вршење на истата повреда за која му е изречена времената забрана за рекламирање и телешопинг. Мерката временна забрана за емитување на програмскиот сервис од најмногу три месеца може да се изрече како прва мерка при повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност (должноста на радиодифузерите, еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година, на начин утврден во Законот), член 69 (забраната во програмите на радиодифузерите, како и во програмите што се реемитуваат преку јавна комуникациска мрежа да се емитуваат програми што се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на РМ или кон поттикнување или повикување на воена агресија или на разгорување на национална, расна, полова или верска омраза и нетрпеливост) и член 70 (забрана програмите на радиодифузерите да содржат порнографија, прекумерно насилство, или други програми кои можат сериозно да го загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и младите).

Законски предвидените мерки се изрекуваат за повреда на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти донесени од страна на Советот за радиодифузија на РМ, што се однесуваат на програмските содржини.

Советот за радиодифузија на РМ има донесено неколку подзаконски акти кои се однесуваат на програмските содржини и тоа: Правилник за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој („Сл. весник на РМ“, бр.21/07), Правилник за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси („Сл. весник на РМ“, бр.72/07), Правилник за начинот на идентификација на спонзорите во радио и во ТВ програмите („Сл.весник на РМ“, бр.72/07) и Правилникот за европски аудиовизуелни дела („Сл.весник на РМ“, бр.133/06).

II. ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, за констатираните прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти на Советот, што се однесуваат на програмските содржини, Советот за радиодифузија на РМ на радиодифузерите им изрече вкупно 107 (сто и седум) мерки, од кои:

- 71 (седумдесет и една) писмена опомена
- 32 (триесет и две) писмени опомени со барање за објавување
- 1 (една) времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, и
- 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена.

Исто така, поради констатирани полесни повреди на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, условите во дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти, Советот за радиодифузија на РМ, во периодот од јануари 2012 година до јуни 2012 година, кон радиодифузерите ги реализираше и следните активности:

- упати 78 (седумдесет и осум) укажувања, и
- 2 (две) известувања.

II.1 Писмени опомени

Од вкупно 107 (сто и седум) мерки кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, најголем број односно 71 (седумдесет и една) мерка се писмени опомени. Прегледот на изречените писмени опомени со податоци за радиодифузерот на кој е изречена мерката, дата на сторувањето на прекршокот, одредбите од Законот за радиодифузната дејност/подзаконските акти кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за отстранување на повредата, е даден како Прилог бр.1, кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

Писмените опомени се изречени заради констатирани повреди на одредбите од:

- Законот за радиодифузната дејност;
- Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој;

- Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси, и
- Правилникот за европски аудиовизуелни дела.

Најчести повреди за кои се изречени писмени опомени во извештајниот период, се поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници во текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност, во 8 (осум) констатирани случаи Советот им изрече писмени опомени на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа законска обврска, како и на радиодифузерите кои не ја исполнија обврската за емитување најмалку 30% вокално инструментална музика на македонски јазик или на јазикот на немнозинските заедници, спротивно на член 74 став 2 од Законот, какви што повреди имаше вкупно 3 (три).

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, изречени се писмени опомени и за констатирани повреди на одредбите од глава VII од Законот за радиодифузната дејност, која се однесува на рекламирање, телешопинг и спонзорство. Па така, писмени опомени се изречени за констатирани 6 (шест) прекршувања на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час.

Поради емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми на рекламирање во периодот, односно во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец, спротивно на член 94 став 4 од Законот, изречена е 1 (една) писмена опомена за констатирано прекршување на оваа одредба.

Писмени опомени се изречени и за 3 (три) прекршувања на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради емитување реклами и телешопинг кои не се јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или акустички средства.

Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1 од Законот, констатирани се 6 (шест) прекршувања за кои се изречени мерки – писмени опомени.

За прекршувањето од член 99 став 1 алинеја 4, непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите, Советот изрече 2 (две) писмени опомени.

Советот изрече писмени опомени и поради емитување реклами во вести, односно поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност за 2 (две) констатирани прекршувања.

Писмени опомени од страна на Советот беа изречени и во 2 (два) случаи на констатирани прекршувања на член 106 став 2 од Законот, односно поради поттикнување купување услуги на спонзорите.

Во два случаи радиодифузери емитуваа програми непредевени на македонски јазик, спротивно на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, за што Советот им изрече 2 (две) писмени опомени.

Писмени опомени Советот изрече и за констатираното неисполнување на обврската на радиодифузерите еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година, спротивно на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност. Вкупно 2 (две) писмени опомени беа изречени за наведеното прекршување на Законот. Писмени опомени се изречени и за член 20 став 3 и 4 од Законот, односно поради недоставување податоци за економско – финансиското работење во претходната година. За наведеното прекршување се изречени 7 (седум) мерки - писмени опомени.

Во извештајниот период се изречени писмени опомени од страна на Советот и за повредите од страна на радиодифузерите на одредбите од Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, кој Правилник согласно член 71, став 3 од Законот за радиодифузната дејност, радиодифузерите се должни да го почитуваат. Па така, во предметниот период за вкупно 14 (четиринаесет) прекршувања на одредбите од наведениот Правилник, Советот на радиодифузерите им изрече мерки - писмени опомени. Во врска со емитување во несоодветен период на програми кои можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетната публика - член 7 од Правилникот, констатирани се 4 (четири) прекршувања. Неозначувањето на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата - член 12 од Правилникот, како повреда е констатирано 4 (четири) пати. Необележувањето на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува - член 13 од истиот Правилник, како прекршок е констатиран 6 (шест) пати.

Поради направената промена на сопственичката структура, без претходно добиено одобрение од страна на Советот за радиодифузија, што претставува прекршување на член 17 став 2 од Законот за радиодифузна дејност, Советот изрече 1 (една) писмена опомена.

Советот на радиодифузерите им изрече вкупно 10 (десет) писмени опомени за повреда на член 73 од Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за европски аудиовизуелни дела, односно за обезбедување застапеност на европски аудиовизуелни дела најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на годината/недоставување извештај до Советот за исполнување на оваа обврска. Имено, 3 (три) писмени опомени се изречени заради неисполнување на обврската за обезбедување застапеност на европски аудиовизуелни дела во пропишаниот процент (член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела) и 7 (седум) писмени опомени беа изречени заради недоставување до Советот на извештај за исполнување на оваа обврска во предвидениот рок (член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела).

Исто така, Советот констатираше дека и Јавниот радиодифузен сервис, Македонската радиотелевизија не обезбедила најмалку 60% учество на европски аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на емитување, со што го прекрши член 123 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела, во врска со што Советот му изрече мерка – писмена опомена.

Во анализираниот период, поради користење во својата програма на телефонски услуги со посебна тарифа така што видливо и јасно не е соопштена вкупната цена на чинење на услугата, односно за повреда на член 3 став 1 алинеја 2 од Правилникот за користење на телефонски услуги со посебан тарифа, Советот изрече 1 (една) писмена опомена.

Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените опомени на радиодифузерите, утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во согласност со Законот и истиот изнесуваше од 7 (седум) или 10 (десет) дена.

II.2 Писмени опомени со барање за објавување

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот за радиодифузија на РМ изрече вкупно 32 (триесет и две) писмени опомени со барање за објавување.

Прегледот на изречените писмени опомени со барање за објавување со податоци за радиодифузерот на кој е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот, одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за отстранување на повредата и извршување на мерката, е даден како Прилог бр.2 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

Советот им ги изрече овие мерки на радиодифузерите кои и покрај писмената опомена, продолжија со вршење на истата повреда за која им беше изречена писмената опомена.

Писмените опомени со барање за објавување се изречени за повреди на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.

Заради продолжување со вршење на повредата на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на обврската за објавување на податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година, и покрај изречена писмена опомена, Советот изрече 2 (две) писмени опомени со барање за објавување на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа своја законска обврска. Советот исто така изрече 1 (една) писмена опомена со барање за објавување, поради не доставување податоци за економско финансиското работење во претходната година, што е спротивно на член 20 став 3 и 4 од истиот закон.

Во извештајниот период изречена е писмена опомена со барање за објавување од страна на Советот и за повредите на одредбите од Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, кој Правилник согласно член 71 од Законот за радиодифузната дејност, радиодифузерите се должни да го почитуваат. За необележувањето на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува (член 13 од Правилникот), изречена е една мерка за ваквото констатирано прекршување.

Поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници во текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност, во 5 (петте) констатирани случаи Советот им изрече писмени опомени на радиодифузерите кои не ја исполнија оваа законска обврска, како и на радиодифузерите кои не ја исполнија обврската за емитување најмалку 30% вокално инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници, спротивно на член 74 став 2 од Законот, какви што повреди имаше вкупно 5 (пет).

Писмени опомени со барање за објавување Советот им изрече и на радиодифузерите кои емитуваа програми непеведени на македонски јазик, спротивно на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност. За оваа повреда на Законот Советот изрече 2 (две) писмени опомени со барање за објавување.

Најголем број писмени опомени со барање за објавување, вкупно 9 (девет), Советот изрече поради констатирано надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час (член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност).

Заради неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со оптички и акустички средства спротивно на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и покрај изречена писмена опомена за истото прекршување, Советот изрече 5 (пет) писмени опомени со барање за објавување.

Две мерки писмени опомени со барање за објавување Советот изрече поради нејасно идентификување на спонзорот, со што се прекршува член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност.

Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече писмените опомени со барање за објавување на радиодифузерите, Советот утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на писмената опомена со барање за објавување радиодифузерите имаа обврска да ја објават изречената мерка, а во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на мерката писмено да го известат Советот за денот и часот на/во кој ќе ја објават изречената мерка.

Земајќи ги во предвид нејаснотиите кои се појавија кај радиодифузерите во врска со начинот на кој тие треба да ги извршат изречените мерки – писмени опомени со барање за објавување односно на кој начин тие да ги објават изречените мерки во рамките на својот програмски сервис, Советот го уреди начинот на кој радиодифузерите треба да ја објават писмената опомена со барање за објавување на својот програмски сервис.

Па така, во текстот на одлуката за изрекување мерка – писмена опомена со барање за објавување за Телевизија, Советот ги задолжува радиодифузерите да ја извршат изречената мерка на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од законот кој е прекршен. Телевизиите се должни објавувањето на мерката да го извршат во периодот од 17:00 до 20:00 часот, така што на објавената писмена опомена со барање за објавување не е дозволено да емитуваат коментар.

Од друга страна пак, радијата да ги извршуваат изречените мерки - писмени опомени со барање за објавување на начин што спикерот ќе ги прочита податоците за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од законот кој е прекршен. Радијата се должни објавувањето на мерката да го извршат во периодот од 08:00 до 10:00 часот, така што на објавената писмена опомена со барање за објавување не е дозволено да емитуваат коментар.

Од вкупно 32 радиодифузера на кои им беа изречени мерки – писмени опомени со барање за објавување, само 8 радиодифузери ја извршија, односно во рамките на својот програмски сервис ја објавија изречената мерка – писмена опомена со барање за објавување.

II.3 Времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Во анализираниот период, Советот изрече 1 (една) временна забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден. Во прегледот даден како Прилог бр.3 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања, дадени се податоците за: радиодифузерот на кој му е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот, одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот,

дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за отстранување на повредата и извршување на мерката.

Времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, Советот ја изрече заради повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на обврската на радиодифузерот за објавување на податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година.

Со одлуката со која Советот за радиодифузија на РМ му ја изрече времената забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден на радиодифузерот, Советот утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот. Рокот беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, радиодифузерите имаа обврска да ја извршат изречената мерка, а во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на мерката писмено да го известат Советот за денот на спроведувањето на изречената мерка.

Радиодифузерот на кој му беше изречена забраната за рекламирање и телешопинг од еден ден не ја изврши изречената мерка од страна на Советот за радиодифузија на РМ односно не ја испочитува забраната на својот програмски сервис да емитува реклами и телешопинг во времетраење од еден ден.

II.4 Времена забрана за рекламирање и телешопинг од три дена

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година, Советот изрече вкупно 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена. Прегледот на изречените времени забрани за рекламирање и телешопинг од три ден со податоци за радиодифузерите на кои им е изречена мерката, датата на сторување на прекршокот, одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се прекршени, опис на прекршокот, дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот, како и податок за рокот за отстранување на повредата и извршување на мерката, е даден како Прилог бр.4 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

Од вкупно 3-те времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена, 2 (две) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена Советот ги изрече заради повреда на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на обврската на радиодифузерите за објавување на податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година.

Една временна забрана за рекламирање и телешопинг од три дена, Советот изрече за повреда на член 87 став 2 од Законот за радиодифузната дејност односно поради емитување рекламен спот за самопромотивни цели кој е невестинит и ја заведува јавноста.

Со одлуките со кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрече двете времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена на радиодифузерите, Советот утврди и рок во кој истите треба да ги отстранат повредите на Законот/подзаконските акти. Рокот беше утврден во согласност со Закон и истиот изнесуваше од 7 (седум) дена. Во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, радиодифузерите имаа обврска да ја извршат изречената мерка, а во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на мерката писмено да го известат Советот за денот на спроведувањето на изречената мерка.

Трите радиодифузера на кои им беа изречени времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена не ги извршија изречените мерки од страна на Советот.

II.5 Укажувања

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот упати вкупно 78 (седумдесет и осум) укажувања за констатирани полесни повреди на одредби од Законот за радиодифузната дејност/подзаконските акти од страна на радиодифузерите. Прегледот на упатените укажувања, датата на сторената повреда, одредби од Законот за радиодифузната дејност кои се повредни, опис на повредата, дата на донесување одлука за упатување на укажување и на која седница на Советот, е даден како Прилог бр.5 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

Укажувањата се упатени заради констатирани полесни повреди на одредбите од: Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.

Најчести повреди за кои се изречени укажувањата од страна на Советот, се повредите на одредбите од Правилникот за заштита на малолетна публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, кој Правилник согласно член 71, став 3 од Законот за радиодифузната дејност, радиодифузерите се должни да го почитуваат. Па така, во предметниот период Советот за радиодифузија на РМ упати вкупно 30 (триесет) укажувања за констатирани повреди на одредбите од наведениот Правилник. Во врска со емитување во несоодветен период на програми кои можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетната публика (член 7 од Правилникот) упатени се 13 (тринаесет) укажувања. Поради неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата (член 12 од Правилникот), упатени се 11 (единаесет) укажувања. Исто така, поради необележувањето на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува (член 13 од Правилникот), упатени се 6 (шест) укажувања.

Укажување, Советот упати и за констатираното неисполнување на обврската на радиодифузерите еднаш годишно, а најдоцна до 31 март, да ги објават податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година, спротивно на член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност. Вкупно 3 (три) укажувања Советот упати до радиодифузерите во врска со наведената повреда на Законот.

По повод констатирано неисполнување на обврската на радиодифузерите да емитуваат нов програмски сервис, различен од програмскиот сервис на другите радиодифузери, што е спротивно на член 42 од Законот за радиодифузната дејност, Советот упати 5 (пет) укажувања.

Едно укажување од страна на Советот е упатено до радиодифузерот кој не се придржувал до принципот за заштита на приватноста и достоинството на личноста (член 68 став 2 алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност).

Поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници во текот на еден ден, спротивно на член 74, став 1 од Законот за радиодифузната дејност, Советот упати едно укажување на радиодифузерот кој не ја исполни оваа законска

обврска, како и на радиодифузерот кој не ја исполни обврската за емитување најмалку 30% вокално инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници, спротивно на член 74 став 2 од Законот, упатено е исто така едно укажување.

Советот упати едно укажување, по повод констатирање дека радиодифузер, како составен дел од информативната емисија користел телевоунтингот услуги со посебна тарифа (спротивно на член 75 став 3 од Законот за радиодифузната дејност).

Укажувања, Советот упати и до 2 (двајца) радиодифузери кои емитуваа програми непеведени на македонски јазик, спротивно на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност.

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, упатени се и укажувања за повреди на одредбите од глава VII од Законот за радиодифузната дејност, која се однесува на рекламирање, телешопинг и спонзорство. Па така писмени опомени се изречени за констатирани 4 (четири) прекршувања на член 93 став 3 од законот за радиодифузната дејност, поради надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час.

Поради емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми на рекламирање во периодите, односно во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец, спротивно на член 94 став 4 од Законот и упатено е укажување за констатирани 4 (четири) прекршување на оваа одредба.

Две укажувања Советот упати поради тоа што бесплатните реклами не се посебно означени, што е спротивно на член 96 став 2 од Законот за радиодифузната дејност.

Укажувања се упатени и за 8 (осум) прекршувања на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради емитување реклами и телешопинг кои не се јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со оптички или акустички средства.

Поради вршење прикриено рекламирање, спротивно на член 98 став 1 од Законот, констатирани се 5 (пет) прекршувања, констатирани од страна на Советот.

За прекршувањето од член 99 став 1 алинеја 4, непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите, Советот упати 3 (три) укажувања. Советот упати 2 (две) укажувања и поради емитување реклами во вести, односно поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, како и едно укажување поради емитување рекламни спотови во програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути, што е спротивно на член 100 став 2.

Укажувања од страна на Советот се изречени и во 5 (пет) случаи на констатирани прекршувања на член 106 став 2 од Законот, односно поради поттикнување за користење на прикриено рекламирање.

Во погоре наведените укажувања кои Советот за радиодифузија на РМ им ги упати на радиодифузерите, на истите им напомена дека доколку во иднина повторно бидат констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност од нивна страна, Советот ќе постапи согласно своите законски надлежности, односно ќе им изрече мерка во согласност со член 38 од Законот за радиодифузната дејност.

II.6 Известувања

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, Советот во два наврати упати известувања на радиодифузерите во врска со непочитувањето на одредби од

Законот за радиодифузната дејност односно услови од дозволата за вршење радиодифузна дејност, од кои едно известување е во врска со непридржување до формат форматот утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерот (член 42 од Законот за радиодифузната дејност), а другото известување е упатено во врска со непочитување на одредбата од член 98 став 1 – односно во врска со емитување прикриено рекламирање.

Прегледот на известувања со податоци за радиодифузерите кон кои се упатени, датата на повредата на одредбата од Законот, одредбата од Законот за радиодифузната дејност која не е испочитувана, опис на повредата, дата на одлуката за упатување на известување до радиодифузерот и на која седница на Советот, е даден како Прилог бр.6 кон анализата за мерките и најчестите прекршувања.

III ЗАКЛУЧОК

III.1 Осврт на сите констатираните повреди на Законот/подзаконските акти

Радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, прекршија одредби од Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси и Правилникот за европски аудиовизуелни дела.

Најчести повреди од страна на радиодифузерите **беа повредите** сторени **во врска со член 71, став 3 од Законот** за радиодифузната дејност, **односно непочитувањето на Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.** Непочитувањето на Правилникот се состоеше во непридржувањето на радиодифузерите до пропишаниот начин на категоризација, облиците на акустично и визуелно предупредување, како и временските периоди во кои можат да се емитуваат програмските содржини што можат да го загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и младите. Во предметниот период, Советот констатираше **45 (четириесет и пет) повреди од ваков тип.**

Како **често прекршување** од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, **беше неисполнувањето на нивната законската обврска** утврдена во **член 20 од Законот** за радиодифузната дејност, **да ги објават податоците што се однесуваат на нивното работење во претходната година** во најмалку еден дневен весник и на сопствената програма најмалку три пати годишно, во ударни термини. **Во 18 (осумнаесет) случаи радиодифузерите не ја исполнија оваа своја законска обврска.**

Покрај повредите на член 71 од Законот за радиодифузната дејност, погоре издвоени како најчести прекршувања, **повреди беа извршени и на останати членови од глава VI. од Законот за радиодифузната дејност,** односно на одредби кои се однесуваат на програмските стандарди, при што:

- еднаш беше констатирано непридржување до принципите за негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот како и еднаш до принципот на заштита на приватноста и достоинството на личноста (чл.68 став 2 алинеја 2);

- четиринаесет пати беше констатирано неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик во текот на еден ден (член 74 став 1);

- во девет случаи радиодифузерите не го испочитуваа законски задолжителниот процент од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик (член 74, став 1) и

- во еден случај беше констатирано емитување програми непреведени на македонски јазик (член 83 став 1).

Во анализираниот период **радиодифузерите ги повредија и одредбите од Законот за радиодифузната дејност кои се однесуваат на рекламирањето, телешопингот и спонзорството, односно глава VII.** од истиот Закон и тоа:

- еднаш беше констатирано емитување реклами кои ја заведуваат јавноста (член 87 став 2);

- во петнаесет случаи радиодифузерите ги надминаа лимитите за рекламирање во текот на еден реален час (член 93 став 3);

- пет пати е констатирано и емитување рекламни спотови во реалниот час кога е емитуван телешопинг прозорец (член 94 став 4);

- два пати радиодифузерите бесплатните реклами не ги позначија посебно (член 96 став 2);

- во деветнаесет случаи радиодифузерите не ги означиле рекламните (чл.97 став 1);

- дванаесет пати радиодифузерите емитуваа прикриено рекламирање (член 98 став 1);

- пет пати радиодифузерите не го почитувале периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите (член 99 став 1 алинеја 4);

- еднаш во вести се емитувани реклами (100 став 1);

- во една програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути емитувани се рекламни спотови (член 100 став 2),

- во два случаи не е јасно идентификуван спознорот (106 став 1);

- седум пати радиодифузерите поттикнувале продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорираниот програма (106 став 2)

Во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година **радиодифузер повреди одредба од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси,** така што нејасно ја прикажува на вкупната цена на чинење на телефонската услуга со посебна тарифа (член 3 став 1 алинеја 2)

Во извештајниот период **радиодифузерите повредија одредбите и од Правилникот за европски аудиовизуелни дела** и тоа:


- во три случаи не е исполнета обврската за во 2011 година да се емитуваат одреден процент европски аудиовизуелни дела, од вкупно емитуваната програма во текот на годината (член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела)

- седум пати не доставиле известување, односно не ја исполниле обврската најдоцна до 31 јануари, односно еден месец по завршувањето на календарската година да достават известување до Советот за радиодифузија за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година (член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела)

- јавниот радиодифузен програмски сервис не достави известување, односно не ја исполни обврската најдоцна до 31 јануари, односно еден месец по завршување на


календарската година да достави известување до Советот за радиодифузија за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 60% учество на европски аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на емитување во текот на претходната година (член 123 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела)

III.2 Структура на изречените мерки од страна на Советот



Слика бр. 1, Графички приказ на структурата на изречените мерки од страна на Советот во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година

III.3 Структура на упатени укажувања/известувања




Слика бр.2, Графички приказ на структурата на упатените укажувања/известувања од страна на Советот

III. 4 Спроведување на изречените мерки од страна на радиодифузерите

По однос на тоа каква е состојбата во спроведувањето на мерките, односно колку радиодифузерите ги извршиле изречените мерки од страна на Советот (мерките кај кои согласно Законот за радиодифузната дејност се предвидува нејзино извршување - објавување на мерката односно забрана за рекламирање и телешопинг), во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012-та година, податоците разработени во анализата, говорат за следната фактичка ситуација:


Од вкупно 32 (триесет и две) изречени мерки писмени опомени со барање за објавување, само една четвртина од радиодифузерите односно 9 (девет) радиодифузери ја извршија мерката односно ја објавија изречената мерка од страна на Советот - писмената опомена со барање за објавување во рамките на својот програмски сервис.



Слика бр.3, Графички приказ на спроведувањето на писмените опомени со барање за објавување


Кај времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден по однос на спроведувањето, фактичката состојба е таква што единствениот радиодифузер на кој му

е изречена оваа мерката, истата не ја изврши односно не ја испочитува забраната да не емитува реклами и телешопинг од еден ден во рамките на својот програмски сервис.



Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Советот изрече **три времени забрана за рекламирање и телешопинг од три дена и ниту еден радиодифузер не ја изврши истата.**



Слика бр.4, Графички приказ на спроведувањето на времената забрана за рекламирање и телешопинг од три дена

Анализираните податоци во врска со спроведувањето на изречените мерки од страна на Советот за радиодифузија на РМ, се индикатори дека извршувањето на мерките од страна на радиодифузерите продолжува да биде на ниско/незадоволително ниво, како што беа и резултатите на ваквата анализа за минатата година (2011 година).

Вака утврдената фактичка состојба повторно упатува на заклучок дека мерките на Советот за радиодифузија на РМ постигнале минимален ефект кај радиодифузерите односно дека истите не ги почитуваат изречените мерки од страна на Советот.

Видно од однесувањето на радиодифузерите во извештајниот период во однос на извршувањето на изречените мерки – писмени опомени со барање за објавување, се уочува дека радиодифузерите во мал процент односно само една четвртина од радиодифузерите на кои им е изречена ваков вид мерка, ја извршиле односно објавиле мерката во рамките на својот програмски сервис.

По однос на извршувањето на овој вид мерка, во споредба со резултатите на ваквата анализа за минатата година (2011 година), се забележува мал напредок, бидејќи за разлика од минатата година, кога ниту еден радиодифузер на кој му беше изречена мерка со објавување не ја изврши истата, оваа година, мерката ја извршиле/објавиле една четвртина од радиодифузерите.

Појаснувањето кое Советот за радиодифузија им го дава на радиодифузерите во текстот на мерката со објавување по однос на начинот на нејзиното објавување во рамките на нивниот програмски сервис, секако придонесе за подобрување на ваквата состојба во смисла на зголемување на процентот на извршувањето на мерките со објавување.

Состојбата за извршувањето на времените забрани за рекламирање и телешопинг (од еден и три дена), е сосема поинаква. Резултатите покажуваат дека ниту еден радиодифузер не ја испочитува забраната за реклами и телешопинг (од еден и три дена) изречена од страна на Советот. Кај овие мерки состојбата во однос на извршувањето е дури полоша од изминатата година, кога со мали исклучоци времените забрани за рекламирање и телешопинг радиодифузерите ги испочитуваа.

IV. ПРЕПОРАКА

Со цел надминување на реалната фактичка состојба – игнорантен однос кој радиодифузерите го имаат кон мерките кои Советот им ги изрекол (кој како и изминатата година и понатаму продолжува), а во насока на подобрување на ефикасноста на мерките и подигнување на процентот на извршување на истите, се останува на препораките дадени и во анализа на изречените мерки од страна на Советот за изминатата година (2011). Имено, дека препорачливо е **да се направи измена и дополнување во Законот за радиодифузната дејност**, во следнава насока:

- да се предвиди прекршочна одредба за непостапување по изречените мерки: писмени опомени со барање за објавување, времените забрани за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена и времената забрана за емитување на програмскиот сервис од најмногу три месеца.

Прекршочната одредба би се однесувала за наведените мерки од причина што во врска со нив Законот предвидува и одредено извршување (објавување на мерката/забрана за рекламирање и телешопинг/забрана за емитување на програмскиот сервис), а токму нивното неизвршување е она што е интенција да се надмине со воведување на прекршочна одредба за ваквото поведение на радиодифузерот. Прекршочната одредба не би се однесувала на мерката – писмена опомена, од причина што Законот предвидел механизам за непостапување по оваа мерка односно изрекување писмена опомена со барање за објавување.

Ваквото законско решение од една страна му овозможува на Советот за радиодифузија на РМ да дејствува кога ќе утврди дека одреден радиодифузер не ја спровел изречената мерка, што во ситуација на непостоење на правни механизми за неизвршување на мерките (каква што е моменталната ситуација согласно важечкиот Закон за радиодифузната дејност) Советот не е во можност да преземе никакви дејствија.

Од друга страна пак, на радиодифузерите, кои свесни за финансиските импликации врз нивното работење во случај на извршување на времената забрана за рекламирање и телешопинг од страна на Советот, а знаејќи дека не може да има правни

консеквенции кон нив, игнорирањето и неизвршувањето на ваквите мерки (од причина што Законот не предвидува санкција во овој случај), им оди во прилог и се охрабрани да не ја извршат изречената мерка од страна на Советот.

Предложената измена и дополнување во Законот, кај радиодифузерите би делувале превентивно, во смисла што сознанието дека заради неспроведувањето на изречената мерка од страна на Советот би можело да дојде до поведување прекршочна постапка пред надлежен суд (што би можело да резултира со парична казна), ќе ги поттикне радиодифузерите не само да ги спроведуваат изречените мерки туку и да не ги прекршуваат одредбите од Законот/подзаконските акти/дозволата.

На крај, сепак интенцијата на Советот за радиодифузија на РМ не е изрекување на казни на радиодифузерите, туку обезбедување доследна примена односно почитување на Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна на радиодифузерите.

13.07.2012

***Совет за радиодифузија на РМ,
Сектор за правни работи***

ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ
– 71 (седумдесет и една) изречена мерка -

Назив на радиодифузерот на кого му е изречена писмена опомена	Датум на сторување на прекшокот	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која е повредена	Одредба од подзаконскиот акт која е повредена	Опис на прекшокот	Дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот	Рок за отстранување на повредата
ТВ А2	01.02.2012	член 20 став 1 и 2 ЗДР	-	На предвидениот термин 31 октомври 2011 не ги објави податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа обврска	01-та седница одржана на 12.01.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
РА Антена 5	26.12.2011	98 став 1 од ЗРД	-	Емитирање прикриено рекламирање	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
РА Рос Метрополис	26.12.2011	97 став 1 од ЗРД	-	Неозначување и неиздвојување на рекламните од другите делови на програмата со акустички средства	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТВ Алсат -М	08.11.2011	71 став 3 од ЗДР	13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТВ Алсат-М	08.11.2011	74 став 1 од ЗДР	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД „КАНАЛ 5“ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	71 став 3 од ЗРД	13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД „КАНАЛ 5“ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД „Телевизија СИТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	98 став 1 од ЗРД	-	Емитирање прикриено рекламирање	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЗДРАВКИН, ДООЕЛ, Велес	09.12.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2011	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТРД „Телевизија ИРИС“ ДОО Штип	04.11.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД „ТВ –СТАР“ ДОО ШТИП	03.11.2011	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2011	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД „Телевизија Тиквешија“ ДООЕЛ Кавадарци	08.12.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	прво продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ГУРРА ДОО Кичево	26.03.2012	17 став 2 од ЗРД	-	Направена е промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДОО Кичево, во висина од 100 отсто од основната главнина ма радиодифузерт, без претходно добиено одобрение на Советот, за промената на сопственичката структура	05-та седница одржана на 20.03.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ПИНК 15 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитираната играна програма е означена со сигнализација за заштита на малолетната публика пред почетокот, но не и постојано за нејзиното времетраење	Првото продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје	01.03.2012	100 став 1 од ЗРД	-	Емитирање реклами во вести	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје	01.03.2012	74 став 2 од ЗРД	-	Необезбедување најмалку 30% од емитираната вокално – инструментална музика да биде на ромски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопј	01.03.2012		3 став 1 алинеја 2 од Правилникот за користење на телефонски услуги со посебна тарифа	Не јасно прикажување на вкупната цена за чинење на телефонската услуга со посебна тарифа	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ с.Љубин Сарај	01.03.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитирање најмалку 30% програма изворно создадена на бошњачки јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	100 став 1 од ЗРД	-	Емитирање реклами во вести	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитирање најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	99 став 1 алинеја 4 од ЗРД	-	Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје (ТВ Пинк 15)	22.03.2012	71 став 3 од ЗРД	член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитирање програма	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје (ТВ Пинк 15)	22.03.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје (ТВ Пинк 15)	22.03.2012	74 став 2 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за обебедување најмалку 30% од емитуваната вокално – инструментална музика да биде на македонски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2011	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје (ТВ Пинк 15)	22.03.2012	83 став 1 од ЗДР	-	Емитирање програми непеведени на македонски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од денот на приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје	22.03.2012	71 став 3 од ЗДР	Член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин за емитување програма	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗДР	Член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и неемитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	93 став 3 од ЗДР	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	98 став 1 од ЗДР	-	Емитирање прикриено рекламирање	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД КАНАЛ 5 ПЛИС ДОО Скопје	01.02.2012	74 став 1 од ЗДР	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 1	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 12 од Правилникот за заштита на малолетната	Не е емитувано акустично и визуелно предупредување , а постојано визуелно предупредување не е емитувано	15-та седницата одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

			публика	ни за времетраењето на програмата.		
МТВ 1	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитирање промотивни најави за играната програма не се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 1	24.03.2012	97 став 1 од ЗРД	-	Не е јасно препознатлива и издвоена од другите делови на програмата со оптички или акустички средства	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 2 – албански јазик	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитирање промотивни најави за играната програма не се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 2 – албански јазик	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Не е емитирано акустично и визуелно предупредување, а постојано визуелно предупредување не е емитирано ни за времетраењето на програмата.	15-та седницата одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 2 – албански јазик	24.03.2012	97 став 1 од ЗДР	-	Не е јасно препознатлива и издвоена од другите делови на програмата со оптички или акустички средства	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	17.04.2012	106 став 2 од ЗДР	-	Водителите на програмата питткнуваат купување производи на спонзорите	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје	24.03.2012	71 став 3 од ЗДР	Член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Игран филм емитиран во несоодветен термин	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје	24.03.2012	74 став 1 од ЗДР	-	Неисполнување на обврската за емитирање најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје	24.03.2012	94 став 4 од ЗДР	-	Во реалните часови емитувани се и рекламни /телешоупинг спотови и телешоупинг прозорци	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	71 став 3 од ЗДР	Член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитувани промотивни најави за играната програма не се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	98 став 1 од ЗДР	-	Прикриено рекламирање на производи и услуги на повеќе компани	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитувани промотивни најави за играната програма не се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	98 став 1 од ЗДР	-	Прикриено рекламирање на производи и услуги	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ (ТВ ТЕЛМА) ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	99 став 1 алинеја 4 од ЗДР	-	Не се почитува периодот од најмалку 20 минути кој треба да помине меѓу два рекламни блока	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип	29.03.2012	74 став 2 од ЗДР	-	Неисполнување на обврската за обебедување најмалку 30% од емитуваната вокално – инструментална музика да биде на ромски јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
МТВ 1	31.05.2012	123 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да доставо известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 60% учество на европски аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на емитување во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	

ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во рамките на својот програмски сервис да емитува 50% европски аудиовизуелни дела	17-та седница одржана на 29.05.2012	
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ТВ ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во рамките на својот програмски сервис да емитува 51% европски аудиовизуелни дела	17-та седница одржана на 29.05.2012	
ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје	23.04.2012	93 став 3 од ЗДР	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 5 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во рамките на својот програмски сервис да емитува 30% европски аудиовизуелни дела	17-та седница одржана на 29.05.2012	
РД НАША ТВ ДОО Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец по завршување на календарската година	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

			дела	година да достави известување за тоа како е исполнета обврската – да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваната програма во текот на претходната година		
ТРД А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	73 од ЗДР	Член 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела	Не доставило известување односно не ја исполнило обврската најдоцна до 31 јануари, односно еден месец по завршувањето на календарската година да достави известување за тоа како е исполнета обврската	17-та седница одржана на 29.05.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ КОЧАНИ	12.06.2012	20 став 1 и 2 од ЗДР	-	На предвидениот термин 31 март 2011 не ги објави податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година, односно по втор пат не ја исполни оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ Мартин ДООЕЛ Скопје	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ Струга	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	11.05.2012	106 став 2 од ЗДР	-	Се врши поттикнување за користење на услугите и производите на спонзорите	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	11.05.2012	83 став 1 од ЗДР	-	Програми не преведени на македонски јазик	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	11.05.2012	98 став 1 од ЗРД	-	Се врши прикриено рекламирање	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
Радиодифузно друштво НАША ТВ ДОО Скопје	04.05.2012	71 став 3 од ЗДР	Член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Игран филм емитиран во несоодветен термин	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
Друштво за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	Прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	Прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ Струга	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	Прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка
ТРД НОВАТЕЛ ПЛУС ДООЕЛ Прилеп	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗДР	-	Не ги доставил податоците за економско финансиското работење во претходната година, односно не ја исполнил оваа обврска	Прво продолжение на 19-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од приемот на Одлуката за изрекување мерка

Прилог бр.2

ПРЕГЛЕД НА ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
- 32 (триесет и две) изречени мерки -

Назив на радиодифузерт/ јавниот радиодифузен	Датум на сторување на прекршокот	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која	Одредба од подзаконски от акт која е повредена	Опис на прекршокот	Дата на изрекување на мерката и на која	Рок за отстранување на повредата/извршува ње на мерката -	Дали радиодифузерт ја извршил мерката
---	---	--	---	--------------------	--	--	--

сервис на кого му е изречена писмена опомена со барање за објавување		е повредена			седница на Советот	објавување на мерката	
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје	26.12.2011	106 став 1 од ЗРД	-	Спонзорите не се идентификувани јасно односно не е јасно нагласено дека се работи за спонзорирани содржини	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје	26.12.2011	97 став 1 од ЗРД	-	Рекламните спотови не се издвоени од другите делови на програмата со акустични средства	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	26.12.2011	74 став 2 од ЗРД	-	Непочитување на законски задолжителниот процент од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис

						8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	26.12.2011	74 став 2 од ЗРД	-	Непочитување на законски задолжителниот процент од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	26.12.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	02-та седница одржана на 09.02.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на

						<p>30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката</p> <p>8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката</p>	мерката
ТРД ТВ НОВА ГЕВГЕЛИЈА ДОО Гевгелија	09.12.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	04-та седница одржана на 02.03.2012	<p>7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди</p> <p>30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката</p> <p>8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката</p>	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица	09.12.2011	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	04-та седница одржана на 02.03.2012	<p>7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди</p> <p>30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката</p> <p>8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на</p>	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис

ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	05-та седница одржана на 21.03.2012	објавувањето на мерката 7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис
ТРД ЦАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	74 став 2 од ЗРД	-	Непочитување на законски задолжителниот процент од 30% вокално – инструментална музика на македонски јазик	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД ЦАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	83 став 1 од ЗРД	-	Емитување програми непеведени на македонски јазик	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката

						го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	
ТРД ЦАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД ЦАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	97 став 1 од ЗРД	-	Неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со оптички или акустички средства	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Необезбедување обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката

						8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	
ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	74 став 2 од ЗРД	-	Необезбедување обврска најмалку 30% од емитираната вокално инструментална музика да биде на македонски јазик	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје	17.04.2012	106 став 1 од ЗРД	-	Не е јасно идентификуван спонзорот	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров,	17.04.2012	97 став 1 од ЗРД	-	Рекламните спотови не се издвоени од другите	15-та седница одржана на	7-ум дена од денот на приемот да ги	Радиодифузерот го извести

Јаневски и Гушев ДОО Скопје				делови на програмата со акустички средства	18.05.2012	отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	17.04.2012	74 став 2 од ЗРД	-	Непочитување на законски задолжителниот процент од 30% вокално – инструментална музика на македонски јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	17.04.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Во реален час емитувани се реклами чие вкупно изменерно времетраење е поголемо од дозволеният лимит од 12 минути на реален час	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката

						денот на објавувањето на мерката	
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	17.04.2012	97 став 1 од ЗРД	-	Емитувани се реклами кои што не се јасно препознатливи и издвоени од другите делови на програмата со акустички средства	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД АПСАТ – М ДОО Скопје	24.03.2012	71 од ЗДР	Член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика	Емитувани промотивни најави за играната програма не се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Необезбедување обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис

						8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	83 став 1 од ЗРД	-	Програми не преведени на македонски јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	24.03.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Во реален час емитувани се реклами чие вкупно изменерно времетраење е поголемо од дозволеният лимит од 12 минути на реален час	15-та седница одржана на 18.05.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис
ТРД ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково	12.06.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД	-	На предвидениот термин 31 март 2012 година не ги објави податоците што се однесуваат неговото на работењето во претходната година по	19-та седница одржана на 07.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката

				трет пат не ја исполнија оваа обврска		на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	
ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ Мартин ДООЕЛ Скопје	12.06.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД	-	На предвидениот термин 31 март 2012 година не ги објави податоците што се однесуваат неговото на работењето во претходната година по трет пат не ја исполнија оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	04.05.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Во реален час емитувани се реклами чие вкупно изменерно времетраење е поголемо од дозволеният лимит од 12 минути на реален час	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани	25.06.2012	20 став 3 и 4 од ЗРД	-	Не ги достави податоците за економско	Прво продолжение на	7-ум дена од денот на приемот да ги	Радиодифузерот не го извести

				финансиското работење во претходната година, односно не ја исполни оваа обвсрка	19-та седница одржана на 19.06.2012	отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Советот за објавување на мерката
Радиодифузно друштво НАША ТВ ДОО Скопје	04.05.2012	93 став 3 од ЗРД	-	Во реален час емитувани се реклами чие вкупно изменерно времетраење е поголемо од дозволеният лимит од 12 минути на реален час	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
Радиодифузно друштво НАША ТВ ДОО Скопје	04.05.2012	97 став 1 од ЗРД	-	Се емитувани реклами што не се издвоени од другите делови на програмата со оптички или акустични средства	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката

						објавувањето на мерката	
ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје	04.05.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Необезбедување обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот не го извести Советот за објавување на мерката
ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје	04.05.2012	74 став 1 од ЗРД	-	Необезбедување обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик	23-та седница одржана на 19.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја објави мерката 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на објавувањето на мерката	Радиодифузерот го извести Советот дека ја изврши/ објави мерката на својот програмски сервис

ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ЕДЕН ДЕН
 – 1 (една) изречена мерка -

Назив на радиодифузерот на кого му е изречена временна забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден	Датум на сторување на прекршокот	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која е повредена	Опис на прекршокот	Дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот	Рок за отстранување на повредата/извршување на мерката	Дали радиодифузерот ја извршил мерката
Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга	01.02.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД	На предвидениот термин 31 октомври 2011 година не ги објави податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година, односно по четврти пат не ја исполни оваа обврска	01-та седница одржана на 12.01.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја изврши 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на спроведувањето на мерката	Радиодифузерот не ја изврши мерката.

ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД ТРИ ДЕНА
- 3 (три) изречени мерки –

Назив на радиодифузерот на кого му е изречена временна забрана за рекламирање и телешопинг од три дена	Датум на сторување на прекшокот	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која е повредена	Опис на прекшокот	Дата на изрекување на мерката и на која седница на Советот	Рок за отстранување на повредата/извршување на мерката	Дали радиодифузерот ја извршил мерката
Радиодифузно друштво ТВ МЕДИ Битола, ДООЕЛ	01.02.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД	На предвидениот термин 31 октомври 2011 година, не ги објави податоците што се однесуваат на неговото работење во претходната година, односно по петти пат не ја исполни оваа обврска	01-та седница одржана на 12.01.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја изврши 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на спроведувањето на мерката	Радиодифузерот не ја изврши мерката.
Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга	12.06.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД	На предвидениот термин 31 март 2012 година не ги објави податоците што се однесуваат на работењето во претходната година односно по петти пат не ја исполни оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја изврши 8-ум дена од денот на	Радиодифузерот не ја изврши мерката.

					приемот писмено да го извести Советот за денот на спроведувањето на мерката	
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје	21.06.2012	87 став 2 од ЗРД	Емитива рекламен спот за самопромотивни цели кој е невистинит и ја заведува јавноста	24-та седница одржана на 21.06.2012	7-ум дена од денот на приемот да ги отстрани сторените повреди 30-ет дена од денот на приемот да ја изврши 8-ум дена од денот на приемот писмено да го извести Советот за денот на спроведувањето на мерката	Радиодифузерот не ја изврши мерката.

ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ УКАЖУВАЊА
- 78 (седумдесет и осум) упатени укажувања –

Назив на радиодифузерот на кого му е упатено укажувањето	Датум на сторување на повредата	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која е повредена	Одредба од подзаконскиот акт која е повредена	Опис на повредата	Дата на донесување одлука за упатување на укажување и на која седница на Советот
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	26.12.2011	106 став 2 од ЗРД		Поттикнување купување на услугите на спонзорот	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	26.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип	26.12.2011	98 став 1 од ЗРД		Емитирање прикриено рекламирање	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје	26.12.2011	100 став 1 од ЗРД		Емитирање рекламни спотови во вести	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитирање постојано визуелно предупредување во текот на програмата	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје	08.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје	08.11.2012	97 став 1 од ЗРД		Неозначување и неиздвојување на телешопингот од другите делови на програмата со оптички или акустички средства	02-та седница одржана на 09.02.2012
ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар	11.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитирање постојано визуелно предупредување во текот на	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012

				програмата	
ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија	09.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија	09.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци	10.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци	10.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ	10.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ	10.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија Ускана Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ	11.12.2011	96 став 2 од ЗРД		Бесплатно соопштенија не се посебно означени како бесплатно емитување	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија Ускана Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ	11.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклама	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица	09.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица	09.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица	08.12.2011	106 став 2 од ЗРД		Поттикнување на продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012

				програма	
ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица	08.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица	08.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категијата програма што се најавува	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово	10.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово	10.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес	09.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип	04.11.2011	100 став 1 од ЗРД		Емитување реклами во вести	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип	04.11.2011	106 став 2 од ЗРД		Поттикнување на продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип	04.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Емитираната играна програма означена е со сигнализација за заштита на малолетната публика само пред почетокот , но не и за целото нејзино времетраење	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТРД Телевизија ИРИС ДОО Шт	04.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип	03.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категијата програма што се најавува	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012

ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип	03.11.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип	03.11.2011	98 став 1 од ЗРД		Емитување прикриено рекламирање	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија Тиквешија ДООЕЛ Кавадарци	08.12.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД Телевизија Тиквешија ДООЕЛ Кавадарци	08.12.2011	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА Д1 ДООЕЛ Делчево	31.10.2011	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитување на програма	Првото продолжение на 04-та седница одржана на 02.03.2012
Радио дифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп	01.02.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
Радио дифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп	01.02.2012	96 став 2 од ЗРД		Бесплатните реклами не се посебно означени	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	83 став 1 од ЗРД		Емитување програми непеведени на македонски јазик	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	98 став 1 од ЗРД		Емитување прикриено рекламирање	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
Радио дифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје	01.02.2012	93 став 3 од ЗРД		Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
Радио дифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје	01.02.2012	98 став 1 од ЗРД		Емитување прикриено рекламирање	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	94 став 4 од ЗРД		Во реален час кога е емитуван телешопинг прозорец, емитуван е и блок со рекламни спотови	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	75 став 3 од ЗРД		Составен дел на информативна емисија (Овде и Сега) е телевоутингот за што се користи телефонска услуга со посебна тарифа	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	93 став 3 од ЗРД		Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	98 став 1 од ЗРД		Емитирање прикриено рекламирање	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	99 став 1 алинеја 4 од ЗРД		Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитирање на програма	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД ПЕРСПЕКТИВА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	93 став 3 од ЗРД		Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД ПЕРСПЕКТИВА ТВ ДООЕЛ Скопје	01.02.2012	94 став 4 од ЗРД		Во реален час кога се емитирани телешопинг прозорци, емитиран е и блок со рекламни спотови	Првото продолжение на 05-та седница одржано на 21.03.2012
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје	09.03.2012	68 став 2 алинеја 2 од ЗРД		Непридржување на принципот за заштита на приватноста и достоинството на личноста (емитиран прилог за семејно насилство при што од страна на новинарот објавени се лични податоци на членовите на семејството во кое се случило насилството, како и точната адреса на живеење на семејството).	07-та (јавна седница) одржана на 06.04.2012
Трговското друштво за радиодифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитирање постојано визуелно предупредување во текот на програмата	11-та седница одржана на 26.04.2012
Трговското друштво за радиодифузна	01.03.2012	97 став 1 од ЗРД		Неозначување на реклами	11-та седница одржана на 26.04.2012

дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје					
ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје	01.03.2012	74 став 1 од ЗРД		Емитирање помалку од законски предвидените 30% програма изворно создадена на македонски јазик	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитирање постојано визуелно предупредување во текот на програмата	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитирање на програма	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје	01.03.2012	94 став 4 од ЗРД		Во реален час кога е емитиран телешопинг прозорец, емитиран е и блок со рекламни спотови	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ПИНК МАК (К-15) ДООЕЛ Скопје	22.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 12 од Правилник за заштита на малолетната публика	Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитирање постојано визуелно предупредување во текот на програмата	11-та седница одржана на 26.04.2012
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	100 став 2		Емитирање рекламни спотови во програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути	11-та седница одржана на 26.04.2012
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	Несоодветен термин на емитирање на програма	11-та седница одржана на 26.04.2012
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје	01.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	11-та седница одржана на 26.04.2012
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ	01.03.2012	94 став 4 од ЗРД		Емитирање блокови со рекламни спотови во реален час кога е	11-та седница одржана на 26.04.2012

Манчев ДОО Скопје				емитуван телешопинг прозорец	
ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје	01.02.2012	99 став 1 алинеја 4 од ЗРД		Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ПИНК МАК (К-15) ДООЕЛ Скопје	Од 27.04.2012	Член 42		Иста програма на сателитската ТВ Пинк 15 (минус) и на регионалната ТВ Пинк 15, така што на иста програма е вметнато различно лого. Радиодифузерот не ја исполнил законската обврска да емитува нов програмски сервис, различен од програмските сервиси на другите	11-та седница одржана на 26.04.2012
ТРД ПИНК МАК (К-15) ДООЕЛ Скопје	Од 27.04.2012	Член 42		Отстапување од форматот за којшто му е доделена дозволата емитување телевизиски програмски сервис преку сателит-претежно забавен опш формат. Емитираните видови програми исполнуваат 100 % забавна функција, иако согласно форматот од дозволата содржините што исполнуваат забавна функција треба да се застапени меѓу 50 и 65% во вкупната програма која што се категоризира по функции. Воопшто не се емитувани програми кои што исполнуваат информативна и образовна функција, иако согласно форматот, двете функции треба да бидат застапени со најмалку по 5% во вкупната програма што се класифицира по функции	11-та седница одржана на 26.04.2012
Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, Втор телевизиски програмски сервис (МТВ 2) – албански	24.03.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 7 од Правилник за заштита на малолетната публика	На 24 Март 2012 година, на програмата на МТВ 2 играните програми Бостонски адвокати (11-та, 12-та, 13-та и 14-та епизода) и Молчалив сведок Казна (Judgement) – прв дел, се емитувани во несоодветни терминисоодветен термин на	15-та седница одржана на 18.05.2012

јазик Скопје				емитување на програма	
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, јаневски, и Гушев ДОО Скопје	17.04.2012	106 став 2 од ЗРД		На 17-ти април 2012 година на радио Антена 5, во рамки на спонзорираниите програми Утринска програма, Светот на музиката со нес кафе и Антена Енерџи, водителот /ката на емисиите при идентификувањето на спонзорите на програмите ја поттикнува продажбата односно купувањето или изнајмувањето на нивните производи или услуги	15-та седница одржана на 18.05.2012
ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, јаневски, и Гушев ДОО Скопје	17.04.2012	74 став 2 од ЗРД		Необезбедување најмалку 30% од емитуваната вокално – инструментална музика да биде на македонски јазик	15-та седница одржана на 18.05.2012 1-та седница
ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје	24.03.2012	93 став 3 од ЗРД		Надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час	15-та седница одржана на 18.05.2012 1-та седница
ТРД Енџелс ФМ ДООЕЛ Штип	29.03.2012	106 став 2 од ЗРД		Поттикнување на продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирани програма	15-та седница одржана на 18.05.2012 1-та седница
ТРД А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО Скопје	06.05.2012	Член 42		Радиодифузерот не ги почитува програмските услови од дозволата односно не се придржува до утврдениот формат-програмски сервис од претежно забавен опш формат	првото продолжение на 13-та седница одржана на 18.05.2012

Трговско друштво за радиодифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје	31.05.2012	Член 42		Отстапување од форматот за кој што му е доделена дозволата-телевизиски програмски сервис од опш формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции-информативна, забавна и образовна – да бидат застапени со најмалку 30%, забавната со 87,36%, информативната со 7,85% и образовната со 4,80%	17-та седница одржана на 29.05.2012
ТРД А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје	29.05.2012	Член 42		Неисполнување на условите од дозволата односно непридржување до форматот од дозволата- програмски сервис од претежно забавен опш формат. На неговиот програмски сервис програмите со информативна функција се застапени со 8.95%, програмите со образовна функција со 4.38%, а програмите со забавна функција со 86.67%.Сервисот емитува најмалку пет видови програми, меѓутоа образовната функција е под 5%, а програмите со забавна функција се над 65%.	17-та седница одржана на 29.05.2012
ТРД РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово	31.03.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД		На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави податоците што се однесуваат на работењето во претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.20121-та седница
ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово	31.03.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД		На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави податоците што се однесуваат на работењето во претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.2012

ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга	31.03.2012	20 став 1 и 2 од ЗРД		На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави податоците што се однесуваат на работењето во претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа обврска	19-та седница одржана на 07.06.2012
Радиодифузно трговско друштво Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп	04.05.2012	83 став 1 од ЗРД		Програми непеведени на македонски јазик	23-та седница одржана на 19.06.2012
ТРД ТВ АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје	11.05.2012	99 став 1 алинеја 4 од ЗРД		Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите	23-та седница одржана на 19.06.2012
ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје	04.05.2012	71 став 3 од ЗРД	Член 13 став 1 од Правилник за заштита на малолетната публика	Необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува	23-та седница одржана на 19.06.2012

ПРЕГЛЕД НА УПАТЕНИ ИЗВЕСТУВАЊА
- 2 (две) известувања –

Назив на радиодифузерот на кого му е доставено известувањето	Одредба од Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) која е повредена	Опис на повредата	Дата на донесување одлука за доставување на известување и на која седница на Советот
ТВ А2	42 од ЗРД	Не придржување до програмските услови во дозволата односно непридржувањето до формат согласно форматот утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност – забавен општ формат	прво продолжение на 05-та седница одржана на 21.03.2012 година
ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје	98 став 1 од ЗРД	Емитирање прикриено рекламирање	11-та седница одржана на 26.04.2012

13.07.2012

Сектор за правни работи,

Изработил: Тања Пачоска, Ивона Муфишева Алексовска

Одобрил: Цветанка Митревска

Совет за радиодифузија на РМ